



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 10 мај 1996
Скопје

Број 23

Год. LII

Аконтацијата за 1996 година изнесува
6.000 денари. Овој број чини 200
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

425.

Врз основа на член 43 од Законот за надворешно-
трговско работење („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 31/93, 78/93 и 41/94) и член 45 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 38/90 и 63/94),
Владата донесе

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПРИВРЕ- МЕН ИЗВОЗ И УВОЗ НА СТОКИ

Член 1

Во Уредбата за привремен извоз и увоз на стоки
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/94)
членот 9 се брише.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“.

Бр. 23-1480/1
29 април 1996 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

426.

Врз основа на член 60, став 4 од Законот за игрите
на среќа и за забавните игри на автомати („Службен
весник на РМ“, бр. 17/87, 26/87, 51/88, 36/89, 38/91, 7/92,
4/93 и 9/95), Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ ОД ИГРИТЕ НА СРЕЌА И ОД ЗАБАВНИТЕ ИГРИ НА АВТОМАТИ ВО 1996 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се распоредуваат средствата од
игрите на среќа и од забавните игри на автомати упла-
тени на посебната републичка сметка по одделни ко-
рисници и намсни во 1996 година, во вкупен износ од
117.000.000 денари.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа одлука се распореду-
ваат на:

1. Заедница на инвалидски организа-
ции на Република Македонија
– за финансирање на програмите
наменети за инвалидските орга-
низации 71.400.000 ден.
2. Министерство за образование и
физичка култура 16.100.000 ден.
– за масовен спорт 5.900.000
– за врвен спорт 10.200.000
3. Црвен крст на Република Македо-
нија
– за финансирање на програмски
цели 7.700.000 ден.

4. Сојуз на организациите на тех-
ничка култура 5.000.000 ден.
5. Министерство за култура
– за заштита на споменици на
културата 16.800.000 ден.

Член 3

Оваа одлука ќе ја извршува Министерството за фи-
нансии, а според динамиката на приливот на средствата
на посебната републичка сметка.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“.

Бр. 23-1325/1
29 април 1996 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

427.

Врз основа на член 18, став 3 од Законот за правата,
обврските и одговорностите на републичките органи во
поглед на средствата во општествена сопственост што
тие ги користат („Службен весник на СРМ“ бр. 41/85 и
51/88) и член 45 од Законот за Владата на Република
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИ- СТЕЊЕ НА ХАРМОНИКИ ВО ДРЖАВНА СОП- СТВЕНОСТ

Член 1

Хармониките марка „Мелодија“ тип клавијатурна,
произведена 1964 година и марка „Скандали“ тип кла-
вијатурна, произведена 1965 година, кои ги користи Ми-
нистерството за одбрана, се пренесуваат без надоме-
сток на неодредено време на Заводот за рехабилитација
на деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ –
Скопје.

Член 2

За условите и начинот на користењето на предме-
тите од член 1 на оваа одлука, ќе се склучи договор
помеѓу Министерството за одбрана и директорот на
Заводот за рехабилитација на деца и младинци со оште-
тен вид „Димитар Влахов“ – Скопје.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“

Бр. 23-1453/1
29 април 1996 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

428.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93), Владата донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова Решение се утврдува опрема која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	НАИМЕНУВАЊЕ	Количина
1	2	3	4
84.71		Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за препишување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспоменати или неопфатени на друго место;	
8471.9		—Друго	
8471.92		— — влезни и излезни единици, испорачани посебно или како дел од систем, вклучувајќи влезни и излезни единици што во исто куќиште имаат и мемориски единици;	
8471.925		— — видео — дисплеи, повеќебојни и врз база на течни кристали	
		а) ИБМ „Колор Монитори 14“	24 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1429/1
29 април 1996 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

429.

Врз основа на член 45 и 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНИОТ КОМИТЕТ ЗА ПРОЕКТОТ „НАЦИОНАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ЧОВЕКОВИОТ РАЗВОЈ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1996 ГОДИНА“

1. За претседател и членови на Националниот комитет за Проектот „Национален извештај за човековиот развој во Република Македонија за 1996 година“ се назначени:

а) За претседател

1. Абдулменаф Беџети, Министер за развој и национален координатор за изработка на извештајот.

б) За членови

1. Елисавета Чаловска од Министерството за труд и социјална политика

2. Насе Тошевски од Министерството за наука

3. Хасан Јашари од Министерството за образование и физичка култура

4. Соња Наумовска од Министерството за култура

5. Д-р Илија Филипче од Министерството за здравство

6. Никола Србиновски од Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина

7. Илчо Гајтаноски од Министерството за внатрешни работи

8. Сузана Костадинова од Министерството за надворешни работи

9. Академик Никола Узунов од МАНУ

10. Проф. Д-р Александар Николовски од Економскиот факултет

11. Јордан Јакомовски од Институтот за социјални и политичко-правни истражувања

12. Светлана Антоновска од Заводот за статистика на Република Македонија.

2. Стручните и административно-техничките работи за потребите на Националниот комитет ќе ги врши Министерството за развој.

3. За организатор на Проектот се назначува Слободанка Тасевска, помошник на министерот за развој.

4. Ова решение стапува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-1489/1
29 април 1996 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

430.

Врз основа на член 8 став 6 од Законот за сметководството („Службен весник на РМ“, број 42/93, 48/93 и 6/95), министерот за финансии донесува

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ КОНТА ВО КОНТНИОТ ПЛАН ЗА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ЗА БУЏЕТИТЕ НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА И ЗА БУЏЕТИТЕ НА ФОНДОВИТЕ

Член 1

Во Правилникот за содржината на одделните конти во контниот план за буџетот на Република Македонија, за буџетите на единиците на локалната самоуправа и за буџетите на фондовите („Службен весник на РМ“, број 23/94), членот 28 се менува и гласи:

„На контата од групата 40 – Плати, наемнини и надоместоци, се евидентираат платите, наемнините и надоместоците во бруто износ по сите основи.

На konto 401 – Основни плати и наемнини, се евидентираат платите и наемнините по сите основи во бруто износ, кои ги обезбедува буџетот и фондовите односно кои се исплатуваат од сопствени приходи, согласно одредбите од Законот за буџетите.

На konto 402 – Надоместоци, се евидентираат надоместоците за превоз до и од работното место, за храна, за годишен одмор, за теренски додаток, за боледување, за академици, за пратеници, за летечки персонал, за одвоен живот, за фондот за пензиско и инвалидско осигурување, за фондот за здравство и здравствено осигу-

рување, за фондот за вработување и други надоместоци“.

Член 2

Членот 29 се менува и гласи:

„На контата од групата 42 – Стоки и други услуги, се евидентираат: патните и дневните трошоци, комуналните услуги, трошоците за затоплување, материјалите, трошоците за транспорт, тековното (рутинско) одржување, договорните услуги и другите оперативни трошоци.

На konto 420 – Патни и дневни трошоци, се евидентираат: хранарината (дневници), патните трошоци, сместувањето и споредните трошоци во земјата и странство.

На konto 421 – Комунални услуги, се евидентираат трошоците за: струја; вода и канализација; пошта, телефон, телекс и курирски услуги; губретарина; државни врски; комунални придонес (градска рента); и други комунални услуги.

На konto 422 – Трошоци за затоплување се евидентираат трошоците за: дрва; течни горива; јаглен; централно греење; и други трошоци за затоплување.

На konto 423 – Материјали, се евидентираат трошоците за: канцелариски материјали; учебници, списанија, весници и други изданија; копирање, печатење и издавање; ленти, касети и друго за АОП; средства за одржување на хигиена; алати и ситен инвентар; лекови; храна; униформи и работни облека и обувки; материјали за АРМ; материјали за МВР; материјали за градобијна заштита; материјали за радио сондажни мерења; материјали за воена академија, материјал за ППЕ и други материјали.

На konto 426 – Договорни услуги, се евидентираат трошоците за: просторни и детални урбанистички планови; програма за заштита на водите на реките и на езерата; изработка на студии и проекти за заштита на животната средина; статистички истражувања; попис на население, домаќинства и земјоделски стопанства; истражување на архивска граѓа; научно истражувачки проекти; програма за поттикнување на земјоделското стопанство; програма за премер и катастар; закупнина за недвижности; надоместоци за метеоролошки и хидрометеоролошки набљудувања; надоместоци за испитување на квалитетот на води и аерозагаденост; надоместоци за надворешни соработници; надоместоци за судски преведувачи и меѓународна правна помош; организирање на семинари и конференции; награди државни; награди за уништен штетен дивеч; надоместоци за редовно школување, специјализација и студиски престој на странски граѓани во Македонија; надоместоци за здравствена заштита и здравствени услуги на осигуреници и други корисници; надоместоци за здравствена заштита за лекување во странство; надомест за платен промет и банкарска провизија; надомест за рушење на објекти; трошоци за реформа во образованието и други договорни услуги.

На konto 427 – Други оперативни трошоци, се евидентираат трошоците за: оперативни трошоци на судовите; оперативни трошоци за затворите; изборни активности; издатоци за спортски активности; пропагандно-информативни активности во странство; репрезентација; осигурување на недвижности и права; амортизација на нематеријални и материјални вложувања; членарини во меѓународни организации; членарина за заедница на општините и градовите; постојана резерва (непредвидливи трошоци); тековна резерва (разновидни трошоци); трошоци за Олимписки игри, европски и светски првенства; трошоци за одликувања; трошоци за геодетско-сателитски снимања; пренесени обврски од претходната година; и останати оперативни трошоци“.

Член 3

Членот 30 се брише.

Член 4

Членот 31 се менува и гласи:

„На контата од групата 44 – Тековни трансфери (пренесени средства), се евидентираат трошоците за: трансфери до владини институции; трансфери до единиците на локалната самоуправа; државни дотации; трансфери на физички лица и на нестопански организации; трансфери по основ на субвенции; и трансфери во странство.

На konto 441 – Трансфери до владини институции се евидентираат трошоците за: програма за систематски прегледи на деца, ученици и студенти; програма за организирање и унапредување на крводарителството; програма за здравствена заштита; програма за задолжителна имунизација на населението против одредени заразни болести; програма за испитување на појавата, раширеноста, спречувањето и сузбивањето на бруцелозата кај луѓето; програма за превентивни мерки за спречување на ширењето на туберкулозата кај населението; програма за заштита на населението од СИДА; програма за активна здравствена заштита на мајките и децата; здравствена заштита на лица, кои не се осигурени по друг основ; издавачка дејност; библиотекарска дејност; филмска дејност; сценско уметничка дејност; заштита на споменици на културата; ликовна и музејска дејност; културно уметнички манифестации; трансфери до организациите за цивилна заштита; трансфери до одделението за екологија; трансфери до берзата за земјоделски производи; ученички стандард; студентски стандард; трансфери до комисијата за односи со верските заедници; трансфери до специјализирани организации за сместување на стари лица и хендикепирани деца; трансфери за национални резервати; трансфери до научно-истражувачки институции; трансфери до институтот за заштита на културно уметнички споменици; трансфери до Македонската информативна агенција; трансфери до јавните гласила низ целата држава; трансфери до Институтот за судска медицина; трансфери за одделни радио емисии за странство; трансфери за технолошки развој; трансфери за техничка култура; трансфери за лечење на душевно болни; трансфери за лечење на лица согласно член 17 од Законот за здравствена заштита; трансфери за здравствена заштита на странци; програма за обезбедување средства за болните кои се третираат со дијализа, за набавка на лекови за трансплантација на болни и за набавка на цитостатици, инсулин и хормон за раст; и други трансфери до владини институции.

На konto 442 – Трансфери до единиците на локалната самоуправа, се евидентираат трошоците за: средства за усогласување на приходите на единиците на локалната самоуправа; и плаќање до месните заедници.

На konto 443 – Државни дотации, трансфери на физички лица и на нестопански организации, се евидентираат трошоците за: трансфери до Фондот за ПИО утврдени со Закон; финансирање на правата на воените инвалиди и на лицата прогонувани и затворани за идеите и самобитноста на македонската држава; испратнина на пензионери и докуп на стаж; помош за повратници од источно европските земји; заштита на семејства чиј хранител е на отслужување на воениот рок; плаќање за неправедно осудени лица; детски додаток; плаќање за фамилии кои се социјално загрозени; трансфери на невработени поради структурни промени; плаќање до пензионери од ПИО; трошоци за туристичка пропаганда, трансфери до МОК; плаќања до хуманитарни организации; општествени организации и здруженија на граѓани; трансфери до политичките партии;

трансфери за цивилни инвалиди од војната; надомест за осудени лица; трошоци за бегалци од други држави; и други трансфери на физички лица и на нестопански организации.

На konto 444 – Трансфери по основ на субвенции се евидентираат трошоците за: регреси за квалитетни сортни семиња; регрес за дел од каматата по кредити во земјоделството и резерви на одделни земјоделски производи; премии за одделни земјоделски производи, субвенционирање на цената на лебот и брашното; стратешки резерви на стоки; стимулации на извозот; субвенции во патниот сообраќај за превоз на студенти, ученици и хендикепирани лица; преземени обврски по основ на девизни штетни влогови; преземени обврски по основ на курсни разлики по странски кредити; обврски по основ на ненаплатени девизни побарувања на претпријатија од странство; обврски кон претпријатија по основ на технолошки вишок и преквалификација; обврски по основ на курсни разлики за увоз на сурова нафта; обврски кон издавачите на весници и списанија; надоместок на дел од каматите на кредити за определени намени; санација на банките; плаќања до јавните претпријатија за општи – комунални потреби; обртни средства за структурни промени; и други трансфери по основ на субвенции.

На konto 445 – Трансфери во странство, се евидентираат трошоците за: трансфери до владини институции во странство; државни дотации, трансфери на физички лица и на нестопански организации во странство; и трансфери по основ на субвенции во странство“.

Член 5

Членот 32 се менува и гласи:

„На контата од групата 45 – Каматни плаќања се евидентираат каматите по домашни кредити и каматите по странски кредити.

На konto 451 – Камати по домашни кредити, се евидентираат трошоците за: камати по девизни штетни влогови; и камати по други домашни кредити.

На konto 452 – Камати по странски кредити се евидентираат трошоците за: камати по мултилатерални кредити; и камати по други странски кредити“.

Член 6

Во членот 33, став 1 се заменува со два нови ставови 1 и 2 кои гласат:

„На контата од групата 46 – Купување на капитални средства, се евидентираат трошоците за: купување на земјишта и нематеријални средства; купување на градежни објекти; мебел и канцелариска опрема; купување на моторни возила; физибилити студии, припрема на проекти и дизајн; постројки, опрема и машинерија; изградба, реновирање и унапредување; и основно и специјално одржување (инвестиционо одржување).

Во оваа група на одделни conta не се искажуваат капиталните средства кои се набавуваат за АРМ, туку истите се евидентираат на контата од категоријата тековни трошоци на konto 42310 – материјали за АРМ“.

Член 7

Во членот 34, став 2, зборовите: „и 442“ се бришат; во став 3, бројот: „443“ се заменува со бројот: „442“; во ставот 4, броевите: „444, 445 и 446“ се заменуваат со броевите: „443 и 444“; и во став 5, бројот: „449“ се заменува со бројот „445“.

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1996 година.

Бр. 08-3102/1

29 април 1996 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Таки Фити, с. р.

431.

Врз основа на член 8 став 6 од Законот за сметководството („Службен весник на РМ“, број 42/93, 48/93 и 6/95), министерот за финансии донесува

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ КОНТА ВО КОНТНИОТ ПЛАН ЗА КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА ОД БУЏЕТИТЕ И ФОНДОВИТЕ

Член 1

Во Правилникот за содржината на одделни conta во контниот план за корисниците на средствата од буџетот и фондовите („Службен весник на РМ“, број 23/94), членот 33 се менува и гласи:

„На контата од групата 40 – Плати, наемнини и надоместоци, се евидентираат платите, наемнините и надоместоците во бруто износ по сите основи.

На konto 401-Основни плати и наемнини, се евидентираат платите и наемните по сите основи во бруто износ, кои ги обезбедува буџетот и фондовите односно кои се исплатуваат од сопствени приходи, согласно одредбите од Законот за буџетите.

На konto 402 – Надоместоци, се евидентираат: надоместоците за превоз до и од работното место; за храна; за годишен одмор; за теренски додаток; за боледување; за академици; за пратеници; за летечки персонал; за одвоен живот; за фондот за пензиско и инвалидско осигурување; за фондот за здравство и здравствено осигурување; за фондот за вработување и други надоместоци“.

Член 2

Членот 34 се менува и гласи:

„На контата од групата 42-Стоки и други услуги, се евидентираат: патните и дневните трошоци, комуналните услуги, трошоците за затоплување, материјалите, трошоците за транспорт, тековното (рутинско) одржување, договорните услуги и другите оперативни трошоци.

На konto 420 – Патни и дневни трошоци, се евидентираат: хранарината (дневници), патните трошоци, сместувањето и споредните трошоци во земјата и странство.

На konto 421 – Комунални услуги, се евидентираат трошоците за: струја; вода и канализација; пошта, телефон, телекс и курирски услуги; губретарина; државни врски; комунален придонес (градска рента); и други комунални услуги.

На konto 422 – Трошоци за затоплување се евидентираат трошоците за: дрва; течни горива; јаглен; централно греење; и други трошоци за затоплување.

На konto 423 – Материјали, се евидентираат трошоците за: канцелариски материјали; учебници, списанија, весници и други изданија; копирање, печатење и издавање; ленти, касети и друго за АОП; средства за одржување на хигиена; алати и ситен инвентар; лекови; храна; униформи и работни облека и обувки; материјали за АРМ; материјали за МВР; материјали за градобијна заштита; материјали за радио сондажни мерења; материјали за воена академија, материјал за ППЕ и други материјали.

На konto 426 – Договорни услуги, се евидентираат трошоците за: просторни и детални урбанистички планови; програма за заштита на водите на реките и на езерата; изработка на студии и проекти за заштита на животната средина; статистички истражувања; попис на население, домаќинства и земјоделски стопанства; истражување на архивска граѓа; научно истражувачки проекти; програма за поттикнување на земјоделското стопанство; програма за премер и катастар; закупнина

за недвижности; надоместоци за метеоролошки и хидрометеоролошки набљудувања; надоместоци за испитување на квалитетот на води и аерозагаденост; надоместоци за надворешни соработници; надоместоци за судски преведувачи и меѓународна правна помош; организирање на семинари и конференции; награди државни; награди за уништен штетен дивеч; надоместоци за редовно школување, специјализација и студиски престој на странски граѓани во Македонија; надоместоци за здравствена заштита и здравствени услуги на осигуреници и други корисници; надоместоци за здравствена заштита за лекување во странство; надомест за платен промет и банкарска провизија, надоместоци за рушење на објекти; трошоци за реформа во образованието и други договорни услуги.

На konto 427 – Други оперативни трошоци, се евидентираат трошоците за: оперативни трошоци на судовите; оперативни трошоци за затворите; изборни активности; издатоци за спортски активности; пропагандно-информативни активности во странство; репрезентација; осигурување на недвижности и права; амортизација на нематеријални и материјални вложувања; членарини во меѓународни организации; членарина за заедница на општините и градовите; постојана резерва (непредвидливи трошоци); тековна резерва (разновидни трошоци); трошоци за Олимписки игри, европски и светски првенства; трошоци за одликувања; трошоци за геодетско-сателитски снимања; пренесени обврски од претходната година; и останати оперативни трошоци.“

Член 3

Членот 35 се брише.

Член 4

Членот 36 се менува и гласи:

„На контата од групата 44-Тековни трансфери (пренесени средства), се евидентираат трошоците за: трансфери до владини институции; трансфери до единиците на локалната самоуправа; државни дотации, трансфери на физички лица и на нестопански организации; трансфери по основ на субвенции; и трансфери во странство.

На konto 441 – Трансфери до владини институции се евидентираат трошоците за: програма за систематски прегледи на деца, ученици и студенти; програма за организирање и унапредување на крводарителството; програма за здравствена заштита; програма за задолжителна имунизација на населението против одредени заразни болести; програма за испитување на појавата, раширеноста, спречувањето и сузбивањето на бруцелозата кај луѓето; програма за превентивни мерки за спречување на ширењето на туберкулозата кај населението; програма за заштита на населението од СИДА; програма за активна здравствена заштита на мајките и децата; здравствена заштита на лица, кои не се осигурени по друг основ; издавачка дејност; библиотечарска дејност; филмска дејност; сценско уметничка дејност; заштита на споменици на културата; ликовна и музејска дејност; културно уметнички манифестации; трансфери до организациите за цивилна заштита; трансфери до одделението за екологија; трансфери до берзата за земјоделски производи; ученички стандард; студентски стандард; трансфери до комисијата за односи со верските заедници; трансфери до специјализирани организации за сместување на стари лица и хендикепирани деца; трансфери за национални резервати; трансфери до научно – истражувачки институции; трансфери до институтот за заштита на културно уметнички споменици; трансфери до Македонската информативна агенција; трансфери до јавните гласила низ целата држава; трансфери до Институтот за судска медицина; трансфери за одделни радио емисии за странство; трансфери за технолошки развој; трансфери за техничка култура;

трансфери за лечење на душевно болни; трансфери за лечење на лица согласно член 17 од Законот за здравствена заштита; трансфери за здравствена заштита на странци; програма за обезбедување средства за болните кои се третираат со дијализа, за набавка на лекови за трансплантација на болни и за набавка на цитостатици, инсулин и хормон за раст; и други трансфери до владини институции.

На konto 442 – Трансфери до единиците на локалната самоуправа, се евидентираат трошоците за: средства за усогласување на приходите на единиците на локалната самоуправа; и плаќања до месните заедници.

На konto 443 – Државни дотации, трансфери на физички лица и на нестопански организации, се евидентираат трошоците за: трансфери до Фондот за ПИО утврдени со Закон; финансирање на правата на воените инвалиди и на лицата прогонувани и затворани за идеите и самобитноста на Македонската држава; испратнина на пензионери и докуп на стаж; помош за повратници од источно европските земји; заштита на семејства чиј хранител е на отслужување на воениот рок; плаќање за неоправдано осудени лица; детски додаток; плаќање за фамилии кои се социјално загрозени; трансфери на невработени поради структурни промени; плаќања до пензионери од ПИО; трошоци за туристичка пропаганда, трансфери до МОК; плаќања до хуманитарни организации; општествени организации и здруженија на граѓани; трансфери до политичките партии; трансфери за цивилни инвалиди од војната; надомест за осудени лица; трошоци за бегалци од други држави; и други трансфери на физички лица и на нестопански организации.

На konto 444-Трансфери по основ на субвенции се евидентираат трошоците за: регреси за квалитетни сортни семиња; регрес за дел од каматата по кредити во земјоделството и резерви на одделни земјоделски производи; премии за одделни земјоделски производи, субвенционирање на цената на лебот и брашното; стратески резерви на стоки; стимулации на извозот; субвенции во патниот сообраќај за превоз на студенти, ученици и хендикепирани лица; преземени обврски по основ на девизни штедни влогови; преземени обврски по основ на курсни разлики по странски кредити; обврски по основ на ненаплатени девизни побарувања на претпријатија од странство, обврски кон претпријатија по основ на технолошки вишок и преквалификација; обврски по основ на курсни разлики за увоз на сурова нафта; обврски кон издавачите на весници и списанија; надоместок на дел од каматите на кредити за определени намени; санација на банките; плаќања до јавните претпријатија за општи-комунални потреби; обртни средства за структурни промени; и други трансфери по основ на субвенции.

На konto 445-Трансфери во странство, се евидентираат трошоците за: трансфери до владини институции во странство; државни дотации, трансфери на физички лица и на нестопански организации во странство; и трансфери по основ на субвенции во странство“.

Член 5

Членот 37 се менува и гласи:

„На контата од групата 45 – Каматни плаќања се евидентираат каматите по домашни кредити и каматите по странски кредити.

На konto 451-Камати по домашни кредити, се евидентираат трошоците за: камати по девизни штедни влогови; и камати по други домашни кредити.

На konto 452 – Камати по странски кредити се евидентираат трошоците за: камати по мултилатерални кредити; и камати по други странски кредити“.

Член 6

Во членот 38, став 1 се заменува со два нови ставови 1 и 2 кои гласат:

„На контата од групата 46-Купување на капитални средства, се евидентираат трошоците за: купување на земјишта и нематеријални средства; купување на градежни објекти; мебел и канцелариска опрема; купување на моторни возила; физибилити студии, припрема на проекти и дизајн; постројки, опрема и машинерија; изградба, реновирање и унапредување; и основно и специјално одржување (инвестиционо одржување).“

Во оваа група на одделни конта не се искажуваат капиталните средства кои се набавуваат за АРМ, туку истите се евидентираат на контата од категоријата тековни трошоци на конто 42310 – материјали за АРМ“.

Член 7

Во членот 39, став 2, зборовите: „и 442“ се бришат; во став 3, бројот: „443“ се заменува со бројот: „442“; во ставот 4, броевите: „444, 445 и 446“ се заменуваат со броевите: „443 и 444“; и во став 5, бројот: „449“ се заменува со бројот „445“.

Член 8

По членот 39, се додава нова КАТЕГОРИЈА III и нов член 39-а, кои гласат:

„КАТЕГОРИЈА III: ДАВАЊЕ ЗАЕМИ, УЧЕСТВО ВО ДЕЛ ОД ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ И ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦАТА

Член 39-а

На контата од групата 48 – Даване на заеми и учество во дел од хартиите од вредност, се евидентираат: заемите на владини институции од исти нивоа на власт; заеми на владини институции на единиците на локалната самоуправа; заеми на поединци и нестопански организации; заеми на јавни и државни претпријатија и учество на дел во јавните и приватните претпријатија; давање на заеми во странство и сл.“.

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1996 година.

Број 08-3102/1
29 април 1996 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Таки Фити, с.р.

432.

Врз основа на член 26, став 4 од Законот за административните такси („Службен весник на РМ“, бр.17/93 и 20/96), министерот за финансии донесува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ И ЗА ЛЕПЕЊЕ И ПОНИШТУВАЊЕ НА ВРЕДНОСНИЦИ И ЗА ВИСИНАТА НА ТАКСИТЕ КОИ СЕ ПЛАЌААТ ВО ГОТОВИ ПАРИ

Член 1

Во Правилникот за начинот на плаќање на административни такси и за лепење и поништување на вредносници и за висината на таксите кои се плаќаат во готови пари („Службен весник на РМ“, бр.43/93), во членот 1 во став 1 износот „50“ се заменува со износ „200“.

Во ставот 2 во точката 1 износот „50“ се заменува со износ „200“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 09-1260/1
април 1996 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Таки Фити, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I – СКОПЈЕ

Пред овој суд поведена е постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Наход Колиќ од с. Љубин Скопје, против тужената Колиќ Севдија сега со непознато место на живеење.

За привремен старател на тужената е поставен Рецеповиќ Фехим, адвокат од Скопје со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на општините на град Скопје, бр. 3020-616 од 25.IV.1996 година кој ќе ја застапува тужената до нејзиното јавување во судот или до правосилно окончување на постапката.

Од Општинскиот суд Скопје I – Скопје, XVII П. Бр. 698/96. (186)

ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд поведена е постапка за надомест на штета по тужбата на тужителите Воислав Јанковиќ, Драгица Јанковиќ и Јасмина Пачковска, сите од Куманово, ул. „Биџановска“ бр. 2/6, против тужениот Тихомир Крстевски кој се наоѓа на привремена работа во странство со непозната адреса.

На тужениот Тихомир Крстевски му е одреден привремен застапник Мери Манаки, стручен соработник при Општинскиот суд во Куманово. Привремениот застапник ќе го застапува тужениот пред овој суд, се додека тужениот или неговиот полномошник не се јави пред судот.

Од Општинскиот суд во Куманово, XI. П. бр– 2255/95. (187)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4474/96 на регистарска влошка бр. 1-34959-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Трговското-услужно претпријатие „77-КОМЕРЦ“ д.о.о. увоз-извоз ул. „72“ бр. 5, Гостивар.

Дејности: 013010, 013021, 013022, 013030, 013042, 013050, 013071, 013072, 013073, 013074, 013080, 013091, 013099, 013121, 013122, 013200, 090171, 090179, 012421, 011941, 050100, 050301, 050302.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4474/96. (4251)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4131/96 на регистарска влошка бр. 1-29774-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Претпријатието за трговија на големо и мало „ИНТЕРКООП“ ц.о. увоз-извоз ул. „29-ти Ноември“ бр. 2, Кавадарци.

Дејности: 070150, 070240, 070129, 090132, 110903, 011710, 011721, 070226, хартија, канцеларски материјал и прибор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4131/96. (4255)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4253/96 на регистарска влошка бр. 1-66559-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за промет на

стоки на големо и мало „ДЕВЕ-ПРОМЕТ“ д.о. увоз-извоз ул. „Алексо Демиевски“ 7/13, Скопје.

Претпријатието е основано со одлука за основање од 08.01.1996 год., а основач е Љубинка Петкова од Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070114, 070113, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070132, 070250, 070260, 110303, 110309, 013021, 013022, 013119, 013200, 020140, 02020, 050209, 050301, 050302, 060502, 060601, 060602, 070140, 070150, 070230, 070240, 080190, 090172, 090179, 110903, 110309, 110909, 080201, 080202, 090121, 090140, 090150, 090160, 090183, 011941, 110301, 110304, 030003, 013931, 012522, 012621, 110302, 110303, 110404, 1106520, 110909, 070310, 070320.

Лице овластено за застапување е Љубинка Петкова, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4253/96. (4256)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4738/96 на регистарска влошка бр. 1-66731-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Градежното занатско претпријатие „БЗК-ТРНОВКА“ д.о. ул. „Хо Ши Мин“ бр. 228 б, Скопје.

Претпријатието е основана со акт за основање бр. 01-1 од 15.03. 1996 год., а основач е Борка Кузмановска.

Дејности: 050209, 050302, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070131, 071032, 070140.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието целосно одговара.

Овластено лице за застапување на претпријатието е Борка Кузмановска, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4738/96. (4257)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4174/96 на регистарска влошка бр. 1-66562-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и услуги „ИМПЕРАС“ д.о.о. ул. „11 Октомври“ бр. 8, Скопје.

Основачи: Јове Кекеновски, Зоран Ѓорѓиевски, Цвета Ристовска, Аце Миленковски.

Дејности: 011010, 011091, 011092, 011093, 011099, 011311, 011313, 011315, 011319, 011320, 011390, 011832, 011941, 011949, 012130, 012142, 012201, 012202, 012203, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 012612, 012613, 012614, 012615, 012621, 012622, 012623, 012624, 012699, 012820, 012830, 012901, 012909, 013010, 013021, 013022, 013030, 013041, 013042, 013043, 013050, 013072, 013073, 013074, 013099, 013121, 013122, 013901, 013909, 0020110, 020121, 020140, 020201, 030003, 050100, 050301, 050302, 060401, 060402, 060403, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070226, 070225, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 090110, 090121, 090123, 090124, 090131, 090132, 090139, 090140, 090160, 090201, 090202, 090209, 110109, 110302, 110303, 110304, 110309, 110402, 110403, 110404, 110620, 110902, 110903, 110905, 110909, 120190, 120312, 120420, 130112, 070310, 070320, меѓународна шпедиција, шпедитерски услуги, застапување и посредување во надворешно трговски промет, реекспорт, снабдување и продажба на стоки од слободни царински продавници, продажба на стоки од консигнациони складишта, превоз на стоки и патни-

ци во меѓународниот сообраќај, малограничен промет со: Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица друштвото целосно одговара.

Овластено лице за застапување на претпријатието во надворешно трговски промет е Соња Ѓорѓиевска, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4174/96. (4258)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4629/96 на регистарска влошка бр. 1-66586-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и услуги „КОЛИЧАНИ ПРОМЕТ“, д.о.о. експорт-импорт ул. „Косовска Бригада“ 10/6, Скопје.

Основач: Арслани Сулфи.

Дејности: 013050, 060401, 060402, 060403, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070226, 070225, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080119, 080121, 080122, 080190, 080201, 080202, 090201, 090202, 090209, 110109, 110302, 110303, 110309, 070310, 070320, меѓународна шпедиција и шпедитерски услуги, застапување и посредување во надворешно трговски промет, реекспорт, снабдување и продажба на стоки од слободни царински продавници, продажба на стоки од консигнациони складишта, превоз на стоки и патници во меѓународниот сообраќај, малограничен промет со: Албанија, Грција, Бугарија, и СР Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица друштвото целосно одговара.

Овластено лице за застапување на претпријатието во внатрешен надворешно трговски промет е Арслани Сулфи, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4629/96. (4259)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4250/96 на регистарска влошка бр. 1-50603-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Претпријатието за производство, продажба, превоз и услуги „ЛАДАМАК“ д.о.о. експорт-импорт бул. „Октомвриска Револуција“ 8-2/21, Скопје.

Од претпријатието истапува основачот Ладафин од Виена, Австрија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4250/96. (4260)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4293/96 на регистарска влошка бр. 1-66628-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Производното трговско претпријатие „ШЕРО-САН“ п.о. експорт-импорт ул. „Виетнамска“ бр. 58, Скопје.

Основач: Асан Амет од Скопје.

Дејности: 012612, 012613, 012614, 012615, 012622, 012623, 012691, 012830, 013021, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070219, 070214, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 090150, 090160, 090209, 090189, 090209, 110302, 110303, 110309, 110905, 110909, 070310, 070320, реекспорт, застапување, консигнација, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Македонија.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Асан Амет, директор со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4293/96. (4261)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3327/96 на регистарска влошка бр. 1-55277-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице за застапување на Претпријатието за производство, промет и услуги „СТОЛЕ АЛАРМ“ ц.о. ул. „Вангел Тодоровски“ бр. 9/1, Скопје.

Се брише досегашниот застапник Стојче Ѓуровски, директор се запишува нов застапник Јулијана Ѓуровска, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3327/96. (4262)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3323/96 на регистарска влошка бр. 1-13323-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице за застапување на Претпријатието за производство, внатрешен и надворешен промет на стока на големо и мало „БАМБИКО“ ц.о. експорт-импорт ул. „Франц Прешерн“ бр. 71, Скопје.

Се брише досегашниот застапник Радмила Димовска, директор се запишува нов застапник Тони Стојчевски, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3332/96. (4263)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4904/96 на регистарска влошка бр. 1-21884-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на истапување на основач на Претпријатието за услуги и промет Авто школа „ЗИНС“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Кочо Рацин“ бб, (Олимписки Базен).

Промена на истапување на основач на Авто школа „ЗИНС“ претпријатие за услуги и промет д.о.о. експорт-импорт Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4904/96. (4264)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4463/96, на регистарска влошка бр. 1-44444-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на седиште на фирма, промена на основачи и промена на лице овластено за застапување во внатрешен промет на Здравствената организација – Аптека „ЕСКУЛАП“ ц.о. Скопје.

Се врши промена на седиште на Здравствената организација Аптека така да во иднина седиштето ќе биде на улица „Иван Аговски“ бр. 1.

Како основач на здравствената организација истапува лицето Звонко Андонов, а пристапува основачот Пане Панов.

Се менува лице овластено за застапување во внатрешен промет: се брише Пане Панов, директор без ограничување, се запишува Пане Панов, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4463/96. (4265)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13809/95 на регистарска влошка бр. 1-65956-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на

Претпријатие во мешовита сопственост за промет, услуги и инвестирање „ПИШЕВ МАК КОРПОРАЦИЈА“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Бојмија“ бр. 4, Скопје.

Основачи: ППУТ „МЕТАЛИЈА“ ц.о. експорт-импорт Скопје бул. „Јане Сандански“ бр. 107-1/7 и „ПИШЕВ КОРПОРАТИОН“ - 1-4-112 Фенеуил хаал маркетплејс, Бостон МА 02109 УСА.

Дејности: 090123, 090131, 090133, 190140, 110301, 110303, 110403, 110404, 110611, 110620, 110903, 110909, 110309, 110109, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070310, 070320, посредување при застапување во прометот со стоки и услуги, услуги на складирање на стоки, продажба на сотки од консигнација, продажба на стоки од слободни царински продавници, инвестирање во производи и друг вид на капацитети во земјата и странство.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати со трети лица претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Александар Пишев, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13809/956. (4266)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11927/95 на регистарска влошка бр. 1-49827-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Претпријатието за производство, инженеринг и трговија „ЈОЛАНД“ ц.о. експорт-импорт ул. „Никола Тесла“ бр. 18-1/33, Скопје.

Се брише Јове Јовески, директор без ограничување, се запишува Оливера Јовеска, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11927/95. (4267)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4063/96 на регистарска влошка бр. 1-46824-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Трговското претпријатие „САН ФРАНКЦИСКО“ ц.о. ул. „Самарциска“ бр. 14, Скопје.

Претпријатието е основано со одлука за основање од 19.01. 1994 год., а основач е Неџати Лимановски од с. Страчинци.

Дејности: 070112, 070114, 070121, 070122, 070211, 070212, 070219, 070221, 070222, 070250, 070310, 070320, 110109, 080201, 080202.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати со трети лица претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието е Неџати Лимановски, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4063/96. (4268)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 115/96 од 25.III.1996 година, над ИП „Станбеник“ – Прилеп, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (870)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 121/96 од 25.III.1996 година, над ИП „Маратон Комерц“ – Прилеп, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (871)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст.бр. 305/96 од 14.IV.1996 година према должникот ПП „Алида“, с. Лабуншта, отвора стечајна постапка при што за стечаен судија го определи Коста Споа, судија во Окружниот стопански суд во Битола, а за стечаен управител Перо Плушковски од с. Лабуншта.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок 30 дена од објавувањето на огласот со пријави таксирани со 600,00 денари судски такси во два примероци со докази, а должниците во истиот рок да ги измират своите обврски према должникот.

Рочиште за испитување на побарувањата ќе се одржи на 12.VI.1996 година во 11,30 часот во Окружниот стопански суд во Битола.

Огласот е објавен на огласната табла на судот на 25.IV.1996 година.
Од Окружниот стопански суд во Битола. (969)

Со решение на Окружниот стопански суд во Битола Ст.бр. 243/96 од 23.IV.1996 година отворена е стечајна постапка против должникот ДОО „Инзап“ – Прилеп.

За стечаен судија се определува Коста Споа, судија на овој суд.

За стечаен управител се определува Бранко Горѓоски, дипл. економист од Прилеп, ул. „Орде Тодороски/Шенко“ бр. 35.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ да ги пријават своите побарувања со пријава во два примероци со докази.

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата на доверителите за 18.VI.1996 година во 11,00 часот, во соба број 3 при Окружниот стопански суд во Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (978)

Со решение на Окружниот стопански суд во Битола Ст.бр. 741/95, 964/95, 1173/95, 153/96, 337/96, отворена е стечајна постапка против должникот ДОО „Мокел“ текстилна конфекција – Битола од 23.IV.1996 година.

За стечаен судија се определува Коста Споа, судија на овој суд.

За стечаен управител се определува Тодор Богоевски ул. „Стив Наумов“ бр. 184, Битола.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ да ги пријават своите побарувања со пријава во два примероци со докази.

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата на доверителите за 18.VI.1996 година во 12,00 часот, во соба број 3 при Окружниот стопански суд во Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (979)

Стечајниот совет на Окружниот стопански суд во Штип со решението Ст. бр. 6096 од 24.IV.1996 година, е отворена стечајна постапка над ПОС „Илinden“ – Струмица.

За стечаен управник е поставен Драги Димовски, дипломиран економист од Струмица.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават побарувањата во рок од 30 дена сметано од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, со пријава и докази во два примероци и вврманска уплатница за платена судска такса од 600,00 денари и жиро сметка бр. 41400-840-028-3338 – Републички буџет.

За испитување на побарувањата се закажува рочиште на 10.VI.1996 година во 9,30 часот во просторите на Окружниот стопански суд во Штип.

Се повикуваат должниците без одлагање да ги платат своите долгови на ПОС „Илinden“ – Струмица.

Овој оглас е истакнат на судската табла на ден 24.IV.1996 година.
Од Окружниот стопански суд во Штип. (980)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 363/96 од 18.IV.1996 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие „Марса“ од Скопје, ул. „Добромир Хрс“ бр. 31.

За стечаен судија е одредена Лилјана Савовска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Михајлоски Симон од Скопје, ул. „Белишка“ бр. 18-а.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 3.VI.1996 година, во 11,20 часот, соба број 60 при овој суд. (993)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст.бр. 1591/95 од 5.IV.1996 година, е отворена стечајна постапка над должникот Земјоделско производно трговско претпријатие „Сточаро-Ратарство“ од Богданци, ул. „Маршал Тито“ бр. 66.

За стечаен судија е одреден Коле Мангов, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Илја Кортелов од Богданци, ул. „Маршал Тито“ бр. 82, телефон 81-200.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 22.V.1996 година, во 11,10 часот, соба број 154 при овој суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје. (994)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 187/96 од 1.IV.1996 година, над ПП „Алмир Стакло“ – Прилеп, отвора стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (872)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 133/96 од 25.III.1996 година, над ПП „Кале“ – Прилеп, отвора стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (873)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 124/96 од 25.III.1996 година, над ПП „Конекс“ – Прилеп, отвора стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (874)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 127/96 од 25.III.1996 година, над ПП „Фрутикс“ – Прилеп, отвора стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (875)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 184/96 од 25.III.1996 година, над ДОО „Балканкооп“ – Прилеп, отвора стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (876)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 103/96 од 25.III.1996 година, над ПП „ДООА“ – Прилеп, отвора стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (877)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 202/96 од 25.III.1996 година, над ПП „Ренекомерц“ – Прилеп, отвора стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (878)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 211/96 од 25.III.1996 година, над ПП „Јулијана“ – Прилеп, отвора стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (879)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 199/96 од 25.III.1996 година, над ПП „Софт Икс“ – Прилеп, отвора стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (880)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 196/96 од 25.III.1996 година, над ПП „Корал“ – Прилеп, отвора стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (881)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 193/96 од 25.III.1996 година, над ПП „Милно Комерц“ – Прилеп, отвора стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (882)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 1048/96 од 25.III.1996 година, над ППТУ „ОКЕЈ“ – Охрид, отвора стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (883)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 112/96 од 25.III.1996 година, над ПП „Сенатор“ – Битола, отвора стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (884)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 190/96 од 25.III.1996 година, над ПП „Меликат“ – Прилеп, отвора стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (885)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 136/96 од 25.III.1996 година, над ПП „Висотавтопром“ – Битола, отвора стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (886)

Огласот бр. 13/96 од 15.III.1996 година, страна 413 со кој е објавено заклучувањето на стечајната постапка над ПСУТ „Интернационал – Транс“ – Охрид се отповикува како грешен.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (887)

Окружниот стопански суд во Штип, објавува:

Со решение на стечајниот совет Ст. бр. 287/95 од 30.I.1996 година, е отворена стечајна постапка над Услужното, занаетчиско, трговско претпријатие во приватна сопственост „Светлост“ – Кочани, на ул. „Крсте Мисирков“ бр. 61, во е одлучено постапката да се спроведува поради немање имот на должникот, туку да се заклучи.

Со решение на стечајниот совет Ст. бр. 415/95 од 5.IV.1996 година, е отворена стечајна постапка над ППС „Поп – 1“ – Винаца, ул. „Партизанка“ бр. 22, но е одлучено постапката да не се спроведува поради немање на имот на должникот туку да се заклучи.

По правосилноста на погоре цитираните решенија на стечајниот совет, погоре наведените стечајни должници ќе се бришат од регистрот на стопанските субјекти при овој суд.

Доверителите можат да ги напаѓаат решенијата со жалба преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија – Скопје во рок од 15 дена по објавувањето на истите во „Службен весник на РМ“.

Од Окружниот стопански суд во Штип.

(888)

Стеčajниот совет при Окружниот стопански суд во Штип објавува: Со решението Ст. бр. 539/95 од 30.I.1996 година, е отворена стечајна постапка над Претпријатието во приватна сопственост за трговија на големо и мало „Ричи“ – Винаца, ул. „Славо Стојменски“ бр. 38, но е одлучено истата да не се спроведува туку да се заклучи поради немање на имот на должникот.

Со решението Ст. бр. 55/95 од 30.I.1996 година, е отворена стечајна постапка над ПОС „Брегалица“ – Берово, „Кеј на Младоста“ во е одлучено постапката да не се спроведува туку да се заклучи поради немање на имот на должникот.

По правосилноста на решенијата погоре наведените стечајни должници ќе се бришат од регистарот на стопанските субјекти при овој суд. Решенијата можат да ги напаѓаат доверителите со жалба преку Окружниот стопански суд во Штип до Стопанскиот суд на Македонија – Скопје во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“.

Од Окружниот стопански суд во Штип.

(889)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 928/95 од 04.III.1996 година, е отворена стечајна постапка над должникот ИП „Лукома комерц“ од Гевгелија, ул. „Васо Караџанов“ бр. 10.

За стечаен судија е одредена Емилија Димитровска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Стојан Ристов од Гевгелија, ул. „Воденска“ бр. 6, телефон 88-262.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 17.VI.1996 година, во 9,10 часот, соба број 53-а при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 891/95 од 1.IV.1996 година, е отворена стечајна постапка над должникот „Екс-Комерц“ од с. Негорци, ул. „Маршал Тито“ бр. 20.

За стечаен судија е одредена Мирјана Намет, судија при овој суд. За стечаен управник е одреден Стојан Ристов од Гевгелија, ул. „Воденска“ бр. 6, телефон 88-262.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 17.VI.1996 година, во 9,10 часот, соба број 53-а при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 703/95 од 23.X.1995 година, е отворена стечајна постапка над должникот ИП Конфекција „Неготино“ од Неготино.

За стечаен судија е одредена Мирјана Намет, судија при овој суд. За стечаен управник е одреден Стојан Ристов од Гевгелија, ул. „Воденска“ бр. 6, телефон 88-262.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 17.VI.1996 година, во 9,10 часот, соба број 53-а при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 554/95 од 18.III.1996 година го одобри склученото присилно порамнување на должникот „Авиошпед“ ДОО – Скопје со неговите доверители.

Предлагачот – должникот „Авиошпед“ ДОО – Скопје да ги исплати обврските према доверителите во 100% во рок од 2 (две) години сметано од денот на одобреното присилно порамнување. Составен дел на ова решение е списокот на доверителите чии побарувања се утврдени со назначување на извесите на утврдените побарувања. Ова порамнување има право дејство и према доверителите на предлагачот – должникот кои не учествувале во постапката за присилно порамнување и чии побарувања се оспорени доколку дополнително истите се утврдят. Ова решение има сила ввршена исправа према сите доверители чии побарувања се утврдени во постапката за присилно порамнување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(855)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 958/95 од 30.X.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот „К.Т.Ц. „Момо“ од Куманово, ул. „Титомитровска“ бр. 65/1-19.

За стечаен судија е одредена Милица Маневска, судија при овој суд. За стечаен управник е одредена Јовановска Јаворка од Куманово, ул. „Бранко Богдански – Гутмаи“ бр. 39.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 17.V.1996 година во 11 часот, соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(856)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 1831/95 од 18.III.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија, транспорт и шпедиција увоз-извоз „Лакс Компани-1“ од Скопје, ул. „Исаја Мацовски“ бр. 24/3-19.

За стечаен судија е одреден Јанко Узунов, судија при овој суд. За стечаен управник е одреден Горѓиовски Ристо од Скопје, ул. „Црвена Армија“ бр. 10-1-2, телефон 318-852.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 27.V.1996 година во 9,30 часот во соба број 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(857)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 1635/95 од 11.III.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот Финансиско трговска мрежа „Македо 1“ од Скопје, ул. „Периша Савелиќ“ бр. 17.

За стечаен судија е одреден Јанко Узунов, судија при овој суд. За стечаен управник е одреден Горѓиовски Ристо од Скопје, ул. „Црвена Армија“ бр. 10-1-2, телефон 318-852.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 27.V.1996 година во 8,00 часот во соба број 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(858)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 1543/95 од 25.III.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги „ЛИ-БИ-ОИП“ од Скопје, ул. „Источна нидустријска зона“ бр. 6.6.

За стечаен судија е одреден Коле Мангов, судија при овој суд. За стечаен управник е одреден Раде Стефановски, Скопје, ул. „Пелистерска“ бр. 1-П/7, телефон 251-738.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 15.V.1996 година во 10,40 часот во соба број 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(859)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 1221/95 од 20.III.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги во прометот експорт-импорт „Гарант“ од Скопје, ул. „Коста Новакоски“ бр. 20/1-13.

За стечаен судија е одреден Коле Мангов, судија при овој суд. За стечаен управник е одреден Раде Стефановски од Скопје, ул. „Пелистерска“ бр. 1-П/7, телефон 251-738.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 15.V.1996 година во 8,30 часот во соба број 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(910)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 1589/95 од 26.I.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот Приватно претпријатие „РИ-БАЛ“ од с. Петрово – Гевгелија.

За стечаен судија е одредена Хариклија Мартиновска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Живко Лазаров од Гевгелија, ул. „Митко Зафиров“ бр. 28.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 15.V.1996 година во 11,15 часот, соба број 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(803)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 788/95 од 10.I.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ИПТ „Братекс“ од Гевгелија, ул. „Илијденска“ бр. 13.

За стечаен судија е одредена Даница Младеновска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Живко Лазаревски од Гевгелија, ул. „Митко Зафиров“ бр. 28.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 13.V.1996 година во 11,25 часот во соба број 53-а при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (804)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 1181/95 од 26.I.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП „Фрукт Импекс“ од Гевгелија, ул. „Слободан Митров – Данко“ бр. 39.

За стечаен судија е одреден Коле Мангов, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Никола Варелов од Гевгелија, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 20.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 15.V.1996 година во 10,40 часот во соба број 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (805)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 6/96 од 26.III.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот Производно трговско претпријатие „ЕТС“ д.о.о., Скопје, бул. „III Македонска бригада“ бр. 49-а.

За стечаен судија е одреден Коле Мангов, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Владо Стефановски од Скопје, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 37.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 14.V.1996 година во 9 часот, соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (806)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 521/96 од 28.III.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ЗИК „ТЕТОВО“ ДОО „Полог“ од Тетово, ул. „М. Тито“ бр. 122.

За стечаен судија е одредена Мируша Еленоска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Перо Јовановски од Тетово, ул. „Димо Гавроски – Кара“ бр. 76.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 21.V.1996 година во 11,00 часот, соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (835)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 1407/95 од 25.III.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало „Босфор Комерц“, с. Студеничани, Скопје.

За стечаен судија е одреден Коле Мангов, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Младен Божиновски од Скопје, ул. „Ордаан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 15.V.1996 година во 9,15 часот, соба број 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (836)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 1859/95 од 22.II.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот „БРОС СПОРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ од Скопје, ул. „Др. Милошковиќ“ бр. 5/4-11.

За стечаен судија е одредена Мируша Еленоска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Ефтим Петров, ул. „Ј. Сандански“ бр. 50/3-4, телефон 417-130.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 20.V.1996 година во 8,00 часот, соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (837)

Се известуваат доверителите дека со решението Ст. бр. 81/95 од 10.IV.1996 година е отворена постапка за присилно порамнување помеѓу должникот АД ЗИК „Кочанско Поле“ – Кочани и доверителите под следните услови:

Должникот АД ЗИК „Кочанско Поле“ – Кочани, се обврзува да ги исплати утврдените побарувања на доверителите во висина од 50% во номинален износ во рок од 1 (една) година, сметано од денот на заклучувањето на присилното порамнување.

Исплатата ќе се врши во пари, стока или пренесување на права во висина на утврдените побарувања на доверителите, или на друг начин по договор на странките.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сметано од објавувањето на огласот да ги пријават своите побарувања и се произнесат по предлогот за присилно порамнување.

Рочиште за сплчување на присилно порамнување ќе се одржи на ден 11.V.1996 година во 10,00 часот во Окружниот стопански суд во ШТИП.

Управник на присилното порамнување е стечајниот управник Костадин Галачев, дипломиран економист од Кочани.

Огласот е истакнат на огласната табла на судот на ден 10.IV.1996 год.

Од Окружниот стопански суд во ШТИП. (838)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 509/95 од 06.IX.1995 година, е отворена стечајна постапка над должникот ИПР „Хелветика“ од Скопје, ул. „Г. Константиновски“ бр. 6.

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Младен Божиновски од Скопје, ул. „Ордаан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 27.V.1996 година, во 8,05 часот, соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (944)

Со решението Ст. бр. 1094/95 од 22.IV.1996 година, на Окружниот стопански суд во Битола, се констатира дека Програмата за финансиска и сопственичка трансформација на ПОС „Пролетер“ – Прилеп и стечајниот совет на тој суд истата ја одобрува.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (945)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 1626/95 од 25.XII.1995 година, е отворена стечајна постапка над должникот ИПИ „Магнум Експорт“ од Гевгелија, ул. „Мирче Ацев“ бр. 28.

За стечаен судија е одредена Гордана Јовановиќ, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Лазаров Живко од Гевгелија, ул. „Митко Зафиров“ бр. 28.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 10.VII.1996 година во 10,15 часот, соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (946)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 1509/95 од 25.III.1995 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие во приватна сопственост за трговија на големо и мало „Лу-Го“ од Скопје, бул. „Србија“ бб.

За стечаен судија е одреден Мангов Коле, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Марко Гурчиновски од Скопје, ул. „Љуба Петровиќ“ бр. 8.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 15.V.1996 година во 9,45 часот, соба број 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (947)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 657/95 од 27.X.1995 година, е отворена стечајна постапка над должникот ИПУТ „Оаза“, с. Удово – Валандово.

За стечаен судија е одреден Коле Мангов, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Василева Данка од Струмица, ул. „Панче Пешев“ бр. 53/1-1.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 22.V.1996 година, во 10,45 часот, соба број 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (948)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 17/96 од 17.IV.1996 година, према должникот ПП „Меркатор“ – Битола отвори стечајна постапка при што за стечаен судија го определи Коста Споса, судија во Окружниот стопански суд во Битола, а за стечаен управител Кирил Пецаков од Битола, ул. „Прилепска“ бр. 76/13.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот со пријави таксирани со 600,00 денари судски такси во два примероци со докази, а должниците во истиот рок да ги измират своите обврски према должникот.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања ќе се одржи на 12.VI.1996 година, во 11,30 часот, во Окружниот стопански суд Битола. Огласот е објавен на огласна табла на судот на 25.IV.1996 година. Од Окружниот стопански суд во Битола. (967)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 113/96 од 22.IV.1996 година, према должникот ПП „БЕ-ПИ-КО“ – Прилеп, отвори стечајна постапка при што за стечаен судија го определи Коста Споса, судија во Окружниот стопански суд во Битола, а за стечаен управител Спиро Спировски од Прилеп, ул. „Маршал Тито“ бр. 20/2.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот со пријави таксирани со 600,00 денари судски такси во два примероци со докази, а должниците во истиот рок да ги измират своите обврски према должникот.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања ќе се одржи на 12.VI.1996 година, во 11 часот, во Окружниот стопански суд Битола. Огласот е објавен на огласна табла на судот на 25.IV.1996 година. Од Окружниот стопански суд во Битола. (968)

Се отвора стечајна постапка против должниците: Ст. бр. 201/96 ПП „Сара Исидоро“ – Прилеп, Ст. бр. 177/96 ПП „Кратис комерц“ – Ресен, Ст. бр. 102/96 ПП „Словен промет“ – Битола од 19.III.1996 год., Л.бр. 73/96 ПП „Матрекс“ – Битола, Л.бр. 61/96 ПП „Све-ма“ Битола, Л.бр. 161/95 ПТУП „Мајка“ – Битола, Л. бр. 40/96 ПП „Стек-промет“ – Битола, Л. бр. 28/96 ППТЗП „Бот“ – Битола сите од 20.III.1996 година, Л.бр. 55/96 ПП „Жекито“ – Битола, Ст.бр. 1188/95, 146/96, 1014/95 ПП „ДБ“ – Охрид двата од 25.III.1996 година Ст.бр. 1209/95, 145/96 ПП „Гали“ – Струга од 26.III.1996 година, Ст. бр. 1113/95, 89/96 ПП „Венец“ – Охрид, Л.бр. 79/96 ПУТ „Риалто“ – Ресен, Ст. бр. 75/96 ПП „Три-е“ – Битола сите од 27.III.1996 година во не се спроведува стечајната постапка се заклучува.

Од Окружниот стопански суд во Битола.

(771)

Се отвора стечајна постапка против должниците: Ст.бр. 987/95 ПП „Лиро промет“ – Прилеп, Ст.бр. 981/95-ПП „Флекс-комерц“ – Прилеп, Ст.бр. 783/95, ПП „Хрис вест“ – Прилеп, Ст.бр. 178/93, 969/95 ДОО „Центар Промет“ Прилеп, Ст.бр. 675/95, ПП „Степа“ Прилеп сите од 05.III.1996 година, Ст.бр. 57/96 ПП „Кеп-ауто“, Охрид, Ст.бр. 108/96 ДОО „Развојно биро“ – Охрид, Ст.бр. 537/95 ПП „Санитекс“ – Прилеп, сите од 07.III.1996 година, Л. бр. 31/96, ГЗП „ГД“ – Битола, Ст.бр. 114/96 ПП „Авто-не-бо комерц“ – Прилеп, Ст. бр. 120/96 ПП „Гино експорт“ – Прилеп, Ст. 135/96, ПП „Алто“ Битола, Ст. 129/96 ПП „Дења комерц“ – Прилеп, сите од 12.III.1996 година, а Л.бр. 46/96 ПП „Битгор“ – Битола, од 13.III.1996 година во не се спроведува, стечајната постапка се заклучува.

Од Окружниот стопански суд во Битола.

(772)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст.бр. 1679/95 од 11.III.1996 год. отвори стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги „Раде Промет“ од Скопје, ул. „Варшавска“ бр. 6.

За стечаен судија е одреден Јанко Узунов, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Горбоноски Ристо од Скопје, бул. „Црвена Армија“ бр. 101-2, телефон 318-852.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 15.V.1996 година во 8,15 часот, соба број 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(788)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст.бр. 1715/95 од 11.III.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за внатрешен промет и услуги „Шпенд Комерц“ од Скопје, ул. „Клињска Леса“ бр. 18.

За стечаен судија е одреден Јанко Узунов, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Марковски Стојан од Скопје, ул. „Горче Петров“ бр. 3/18, телефон 316-794.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 15.V.1996 година во 8,45 часот, соба број 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(789)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст.бр. 1951/95 од 20.III.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП „Јовден“ од Скопје, ул. „Методи Митевски“ бр. 12/1-4. За стечаен судија е одредена Катица Гошева, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Мито Арминовски од Скопје ул. „Петар Мануков“ бр. 23/Б, телефон 263-992.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 15.V.1996 година во 9,00 часот, соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(790)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст.бр. 926/95 од 04.III.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот „ТП „Томик Јахџија“ ДОО – Скопје, ул. „Јужноморавски бригада“ бр. 60-6.

За стечаен судија е одредена Емилија Димитровска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Младен Божиновски, од Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања, се закажува на ден 17.V.1996 година во 10,50 часот, соба број 53-а, при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(791)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст.бр. 21/96 од 31.I.1996 година е заклучена стечајната постапка над должникот Претпријатие за трговија деловни услуги „ИДКО КОМПАНИ“ – ул. „Роза Луксембург“ бр. 14-а.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(792)

Со решение на Окружниот стопански суд во Битола, Ст. бр. 237/96 од 17.IV.1996 година, отворена е стечајна постапка против должникот ДОО „Сирма Конг“ – Прилеп.

За стечаен судија се определува Коста Споса, судија на овој суд.

За стечаен управител се определува Јован Миленкоски, д-р економист од Прилеп, ул. „Кузман Јосифовски“ бр. 182.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сметано до денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ да ги пријават своите побарувања со пријава во два примероци со докази.

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата на доверителите за 23.V.1996 година во 12,00 часот во соба број 3 при Окружниот стопански суд во Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола.

(913)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 1858/95 од 19.III.1996 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатието „Пармекс – 93“ ДОО од Скопје, ул. „Букурешка“ бр. 8/6.

За стечаен судија е одреден Коле Мангов, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Радослав Кипровски од Скопје, ул. „АСНОМ“ бр. 8/3-36.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 28.V.1996 година, во 11,10 часот, соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(943)

Ликвидациониот совет како и стечајниот совет при Окружниот стопански суд во Штип објавуваат:

Со решение на ликвидациониот совет бр. 21/96 од 16.IV.1996 година, е отворена постапка за ликвидација над ППС „Плодопром“ – Свети Николе, ул. „Едвард Кардел“ бр. 24, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот туку да се заклучи.

Со решение на стечајниот совет Ст. бр. 363/95 од 16.IV.1996 година, е одлучено да се отвори стечајна постапка над ППС „М-Промет“ – Струмица, ул. „Гуро Гаковик“ бр. 8, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот туку да се заклучи.

Со решение на стечајниот совет Ст. бр. 135/95 од 16.IV.1996 година, е отворена стечајна постапка над ППС „Југопроммет“ – с. Дабиле, Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот туку да се заклучи.

Со решение на стечајниот совет Ст. бр. 19/95 од 16.IV.1996 година, е отворена стечајна постапка над ППС „Мив Комерц“ – Струмица, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот туку да се заклучи.

Со решение на стечајниот совет Ст. бр. 399/95 од 16.IV.1996 година, е отворена стечајна постапка над ПП „Антико“ – Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот туку да се заклучи.

Со решение на стечајниот совет Ст. бр. 475/95 од 16.IV.1996 година, е отворена стечајна постапка над ПП „Мет-Ком“ – Штип, ул. „Сремски фронт“ бр. 6/20, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот туку да се заклучи.

Со решение на ликвидациониот совет при Окружниот стопански суд во Штип Л. бр. 60/95 од 30.I.1996 година, е отворена постапка за ликвидација на ПП „Филмар“ – с. Босилово – Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот туку да се заклучи.

По правосилноста на горе цитираните решенија, наведените должници ќе се бришат од регистарот на стопанските организации кој се води при овој суд.

Доверителите можат да ги напаѓаат наведените решенија во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ со жалба преку Окружниот стопански суд во Штип до Стопанскиот суд на Македонија – Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Штип.

(922)

Стечајниот совет при Окружниот стопански суд во Штип со решението Ст. бр. 232/96 од 17.IV.1996 година, отвори стечајна постапка над должникот АД ЗИК „Црвена Звезда“ ДОО „Кланица со ладилник“ – Штип.

За стечаен судија се определува Бочварска Зорица, судија на овој суд.

За стечаен управник е поставен Дрмов Трајчо од Штип.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават побарувањата во рок од 30 дена од објавувањето на огласот со пријави и докази во два примероци. Пријавата да биде таксирана со 600,00 денари на жиро сметка 41400-840-028-3338 – Републички буџет – Скопје.

За испитување на побарувањата се закажува рочиште на 6.VI.1996 година, во 9 часот, во просторите на судот соба број 42. Се повикуваат должниците без одлагање да ги исплатат своите долгови.

Огласот е истакнат на судската табла на 22.IV.1996 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип.

(941)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 1403/95 од 25.III.1996 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатието за производство и трговија на големо и мало „Мар Колор“ од Скопје, ул. „Гостиварска“ бр. 13-6.

За стечаен судија е одредена Катица Гошева, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Марковски Јордан Стојан од Скопје, ул. „Горче Петров“ бр. 3/38, телефон 316-764.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 15.V.1996 година, во 11,10 часот, соба број 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(942)

ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр. 398/96 од 10.IV.1996 година објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, трговија и услуги „Равидо“ д.о.о. узвоз-извоз, с. Бујковци, Скопје, со жиро сметка 40110-601-346319.

За ликвидационен управник се определува Радослав Кипровски од Скопје бул. „АСНОМ“ бр. 8/3-36, телефон 415-054.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 23.V.1996 година во 11,00 часот во соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(924)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр. 434/96 од 19.IV.1996 година објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за надворешен и внатрешен промет на големо и мало „Зеко“ ц.о., с. Романовце – Куманово со жиро сметка 40900-601-3658.

За ликвидационен управник се определува Снежана Стојановска од Скопје, ул. „Емил Зола“ бр. 16/2, телефон 233-035.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 30.V.1996 година во 11,00 часот во соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(925)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр. 429/96 од 22.IV.1996 година објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за услуги, промет на големо и мало и посредување „Ивок“ до експорт-импорт, Скопје, ул. „Тасино Ѓешмиче“ бр. 8-а, со жиро сметка број 40100-601-31385.

За ликвидационен управник се определува Снежана Стојановска од Скопје, ул. „Емил Зола“ бр. 16/2, телефон 233-035.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на

огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 3.VI.1996 година во 10,50 часот во соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(926)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр. 409/96 од 16.IV.1996 година објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, трговија и угостителство на големо и мало „Бони“ извоз-увоз ЦО – Куманово, ул. „Браќа Филиповиќ“ бр. 16 со жиро сметка 40900-601-11560.

За ликвидационен управник се определува Цаневски Трајко од Куманово, ул. „11 Ноември“ бр. 48, телефон 26-874.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 23.V.1996 година во 11,00 часот во соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(927)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр. 355/96 од 8.IV.1996 година објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над должникот ПИГ „Изомак“ од Скопје, ул. „Куман Јосифовски – Питу“ бр. 19.

За ликвидационен управник се определува Зоран Силјановски од Скопје, ул. „Октомвриска Револуција“ бр. 10-2/33.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 16.V.1996 година во 8,15 часот во соба број 83 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(928)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр. 363/96 од 24.IV.1996 година објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над должникот ПТУТ „Комера“ од Скопје, ул. „168“ бр. 9.

За ликвидационен управник се определува Зоран Силјановски од Скопје, ул. „Октомвриска Револуција“ бр. 10-2/33.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 22.V.1996 година во 8,15 часот во соба број 83 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(929)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр. 362/96 од 24.IV.1996 година објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над должникот ППТУ „Еуросил“ од Скопје, ул. „АВНОЈ“ бр. 46/1-7.

За ликвидационен управник се определува Зоран Силјановски од Скопје, ул. „Октомвриска Револуција“ бр. 10-2/33.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 22.V.1996 година во 8 часот во соба број 83 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(930)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л.бр. 229/96 од 11.III.1996 година е отворена ликвидациона постапка над Производното трговско претпријатие „Металплас“ експорт-импорт Ц.О. – Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 16/1-25.

За ликвидационен управник е одреден Владо Стефановски од Скопје, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 37, телефон 227-300.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 28.V.1996 година во 9 часот во соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(931)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л.бр. 399/96 од 11.IV.1996 година е отворена ликвидациона постапка над Претпријатието за трговија на големо и мало „Демонт“ увоз-извоз Ц.О., Скопје, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 45/1-7.

За ликвидационен управник е одреден Владо Стефановски од Скопје, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 37, телефон 227-300.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 28.V.1996 година во 9 часот во соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(932)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 414/96 од 17.IV.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за посредување, трговија и застапување „Бес-Промет“ д. о. о. – с. М. Речица – Тетово, со жиро сметка број 41500-601-45398.

За ликвидационен управник се определува Љатиџ Исмаил од с. Теарце – Тетово.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 30.V.1996 година, во 10.50 часот, во соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(897)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 425/96 од 18.IV.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за промет и услуги „Феликс-Компани“ експорт-импорт д. о. о. – Скопје, бул. „Кочо Рацин“ бр. 28.

За ликвидационен управник е определен Младен Божиновски од Скопје, ул. „Орден Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на 27.V.1996 година, во 8,30 часот, во соба број 60 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(898)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 274/96 од 22.III.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Новинско издавачкото претпријатие „Христијанска Книга“ од Скопје, со седиште на ул. „Франклин Рузвелт“ бр. 16.

За ликвидационен управник е одреден Владо Стефановски, од Скопје, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 37, телефон 227-300.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 23.V.1996 година, во 9 часот, во соба број 60 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(891)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 418/96 од 16.IV.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието „Фокус-1“ д. о. о. – Скопје со седиште на ул. „Виа Игнатја“ бр. 8-III-7 со жиро сметка број 40120-603-21798.

За ликвидационен управник се определува Марко Ѓурчиновски од Скопје, ул. „Љуба Петровиќ“ бр. 8, телефон 263-975.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 28.V.1996 година, во 10.50 часот, во соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(903)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 417/96 од 16.IV.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за трговија на големо и мало увоз-извоз „Беримекс“ д. о. о. – Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 109-III/10 со жиро сметка бр. 40120-601-130100.

За ликвидационен управник се определува Марко Ѓурчиновски од Скопје, ул. „Љуба Петровиќ“ бр. 8, телефон 263-975.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 28.V.1996 година, во 11.00 часот, во соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(904)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 428/96 од 17.IV.1996 година, е отворена ликвидациона постапка над Претпријатието „Кејт Компани“ од Скопје, со жиро сметка 40120-601-77147.

За ликвидационен управник е определен Ефтим Петров од Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 50-3/4, телефон 417-130.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 24.V.1996 година, во 8,30 часот, во соба број 83 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(905)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 437/96 од 23.IV.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над должникот Претпријатието за производство, промет и услуги „Р и К О“ увоз-извоз д. о. о. – Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 94/1-1.

За ликвидационен управник е определен Владо Стефановски од Скопје, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 37, телефон 227-300.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 28.V.1996 година, во 9 часот, во соба број 60 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(906)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 441/96 од 22.IV.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, промет и услуги „Танишев-Комерт“ од Скопје, ул. „Шуто Оризари“ бр. 37/22, со жиро сметка број 40100-601-238727.

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од Скопје, ул. „Јане Сандански“ број 109-3/34, телефон 418-628.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на 27.V.1996 година, во 9 часот, во соба број 60, на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(907)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 440/96 од 22.IV.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Трговското производно претпријатие „Унис-Трејд“ д. о. о. експорт-импорт од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 83/3-11, со жиро сметка 40100-601-233373.

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 27.V.1996 година, во 9 часот, во соба број 60 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(908)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Тркалезен печат под назив: „Занаетчијска задруга за термоизолација увоз-извоз „Термомонтажа“ ц.о. – Скопје.“ (2213)

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 666479/95, издаден од УВР – Куманово на име Милановска Валентина, ул. „III МУБ“ бр. 114, Куманово. (2215)

Пасош бр. 624922/95, издаден од УВР – Скопје на име Веле Трифуновски, с. Булачани, Скопје. (2216)

Пасош бр. 000397/92, издаден од УВР – Скопје на име Лилјана Насковска, ул. „Хо Ши Мин“ бр. 331-6, Скопје. (2217)

Пасош бр. 447125/94, издаден од ГУВР – Скопје на име Антова-Белевска Магдалена, ул. „Мито Хадивасилев“ бр. 16/37, Скопје. (2218)

Пасош бр. 208006/94, издаден од УВР – Скопје на име Лумние Власаку, ул. „Втора Македонска бригада“ бр. 80/1-3, Скопје. (2219)

Пасош бр. 717653/95, издаден од УВР – Титов Велес на име Јагода Мирова, ул. „АСНОМ“ бр. 8-III/10, Скопје. (2220)

Пасош бр. 100485/93, издаден од УВР – Титов Велес на име Ане Мирев, ул. „АСНОМ“ бр. 8-III/10, Скопје. (2221)

Пасош бр. 536851/95, издаден од УВР – Скопје на име Неот Демири, ул. „Дижонска“ бр. 1/25, Скопје. (2222)

Пасош бр. 687131/95, издаден од УВР – Скопје на име Лазо Петковски с. Љуботен, Скопје. (2223)

Пасош бр. 0719572/95, издаден од ГУВР – Скопје на име Крешимир Орешковиќ, бул. „АСНОМ“ бр. 30/2-1, Скопје. (2224)

Пасош бр. 700379/95, издаден од ГУВР – Скопје на име Пандилов Томе, ул. „11 Октомври“ бр. 19/2-7, Скопје. (2225)

Пасош бр. 057559/93, издаден од ГУВР – Скопје на име Мирев Иванчо, ул. „АСНОМ“ бр. 8/3-10, Скопје. (2226)

Пасош бр. 445502/94, издаден од ГУВР – Скопје на име Шехи Бенјамин ул. „Славеј Планина“ бр. 27, Скопје. (2227)

Пасош бр. 415295/94, издаден од УВР – Струмица на име Чиплаков Јованчо, ул. „Јанко Цветинов“ бр. 1/6, Струмица. (2212)

Воена книшка, издадена од ПОЕ – Куманово на име Петрушевски Живко Сашо, ул. „Есперанто“ бр. 14-а, Куманово. (2214)

Чекови од бр. 0002867977 до 0002867989 и тековна сметка број 0020364.71, издадени од Комерцијална банка А.Д. – Скопје на име Панковски Дарио, Скопје. (2251)

Пасош бр. 0424585 на име Кичевски Трајко, ул. „Мито Хадивасилев“ бр. 4, Кавадарци. (2252)

Пасош бр. 300211/94, на име Рашит Хани, с. Велешта, Струга. (2253)

Пасош бр. 239791/94, издаден од ОВР – Струга на име Шемшедини Дулбер, с. Радолишта, Струга. (2254)

Пасош бр. 186288/94 на име Затурски Благоја, с. Враништа, Струга. (2255)

Пасош бр. 647118/95, издаден од УВР – Струмица на име Јованов Мане, ул. „Гуро Гаковиќ“ бр. 49, Струмица. (2256)

Пасош бр. 375885/94, издаден од ОВР – Крушево на име Гула Гиџиќ, (97526) с. Житоше – Крушево. (2257)

Пасош бр. 0690745, издаден од ОВР – Веница на име Стојанов Живко, с. Јакимова, Веница. (2258)

Пасош бр. 367558/94, издаден од ОВР – Струга на име Нурије Ода, Велешта, Струга. (2186-а)

Чекови од бр. 0002319963 до 0002319977 (15 чека) од тековна сметка бр. 0024073.18, издаден од Комерцијална банка А.Д. – Скопје на име Илиевска Вера, бул. „Кочо Рацин“ бр. 28/18, Скопје. (2259)

Пасош, издаден од ОВР – Кратово на име Јовановски Зоран, с. Ташманци, Кратово. (2260)

Пасош бр. 82970/93, на име Влаши Мазар, с. Велешта, Струга. (2261)

Пасош бр. 30288, издаден од УВР – Тетово на име Пајазити Осман, с. Ново Село I, Тетово. (2262)

Пасош бр. 673908/95, издаден од УВР – Тетово на име Пајазити Бајрам, с. Ново Село I – Тетово. (2263)

Пасош бр. 220615/94, издаден од ОВР – Струга на име Павловски Ненад, с. Лабуништа, Струга. (2264)

Пасош бр. 99366/94, издаден од ОВР – Крушево на име Селман Хајрадиновиќ, с. Житоше, Крушево. (2265)

ОБЈАВИ

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал АД „Карпош“ – Крива Паланка

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 25.04.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на претпријатието на лица кои го превземаат управувањето со претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ број 7 во време од 07 до 15 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ДОО „Огледала“ – Струга

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 19.04.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: издавање акции заради дополнително вложување.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Боре Хаџиевски – Пута“ бб – Струга од 7.00 до 13.00 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал АД „29 НОЕМВРИ“ – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 19.04.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „III-та Македонска бригада“ бб во време од 8 до 12 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал УТП „ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ од Титов Велес

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 12.01.1996 го-

дина, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: издавање на акции заради дополнително вложување.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ бр. 40 во Титов Велес, во времето од 7 до 15 часот.

Врз основа на член 18 и член 25 од „Уредбата за јавни нарачки“ („Сл. весник на РМ“ бр. 18/96), Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија објавува

ЈАВЕН ПОВИК Бр. 1 ЗА ЈАВНА НАРАЧКА ЗА ИЗВЕДБА НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ ОД НИСКОГРАДБА НА ГРАНИЧЕН ПРЕМИН „НОВО СЕЛО“, ГРАНИЦА СО Р. БУГАРИЈА

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Нарачател на повикот е Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија

– Дирекција, со седиште во Скопје на ул. „Орце Николов“ бр. 138

1.2. Предмет на нарачката е доставување на понуди за изведба на градежни работи од нискоградба, на граничен премин „Ново Село“, граница со Р. Бугарија

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен

1.4. Право на учество на повикот имаат сите правни и физички лица, чие седиште, односно место на живеење е Република Македонија

1.5. Постапката на повикот се спроведува согласно „Уредбата за јавни нарачки“ („Сл. весник на РМ“ бр. 18/96)

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Рекапитулација на предмет

- I фаза
- II фаза
- III фаза
- IV фаза

2.2. Тендерската документација може да се подигне во просториите на Дирекцијата на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, а на сите заинтересирани учесници може да им се овозможи увид на техничката документација.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да биде изразена со единечни цени на количините од позициите дадени со тендерската документација

3.2. Понудувачот треба да назначи рок за изведба на градежните работи

3.3. Понудувачот треба да назначи рок на важност на понудата

3.4. Понудувачот треба да достави гаранција издадена од банка на износ од 5% од вредноста на понудата за јавната нарачка

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, кој треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на субјектот

4.2. Понудата се доставува во двојно запечатен плик. Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „не отворај“, како и бројот на јавниот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот. Овој плик треба да ја содржи гаранцијата на јавната нарачка. Внатрешниот плик, на кој е испишано името на испраќачот, ја содржи понудата

4.3. Пратката се доставува препорачано по пошта или со предавање во доставната служба – Архива на нарачателот. Понудувачот е должен да обезбеди доказ за датумот на доставувањето на пратката.

5. РОКОВИ

5.1. Јавниот повик трае 10 (десет) дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Р. Македонија“

5.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 22.05.1996 година во 10 часот, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Понудите кои се предадени по рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите и програмата на јавниот повик, нема да бидат разгледувани.

6.2. Секој учесник може да учествува само со една понуда.

СОДРЖИНА

425.	Уредба за изменување на Уредбата за привремен извоз и увоз на стоки	741
426.	Одлука за распоредување на приходите од игрите на среќа и од забавните игри на автомати во 1996 година	741
427.	Одлука за пренесување на правото на користење на хармоники во државна сопственост	741
428.	Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина	742
429.	Решение за именување претседател и членови на Националниот комитет за проектот „Национален извештај за човековиот развој во Република Македонија за 1996 година	742
430.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината на одделни контниот план за корисниците на средствата од буџетите и фондовите	742
431.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината на одделни контниот план за буџетот на Република Македонија, за буџетите на единиците на локалната самоуправа и за буџетите на фондовите	744
432.	Правилник за изменување на Правилникот за начинот на плаќање на административните такси и за лепење и понштување на вредносници и за висината на таксите кои се плаќаат во готови пари	746